

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), а во врска со Програмата за култура за 2021 година („Службен гласник на Општина Центар“-Скопје бр. 25/20), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје објавува

О Г Л А С

за доделување стипендии на талентирани ученици од областа на културата од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје за учебната 2021/2022 година

Општина Центар-Скопје за учебната 2021/2022 година ќе додели стипендии за талентирани ученици од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје.

I Услови за доделување стипендија

Кандидатите да се редовни ученици во VI, VII, VIII и IX одделение во општинските основни училишта од подрачјето на Општина Центар-Скопје

II Критериуми за доделување стипендија

Освоени награди од областа на културата (сите видови на уметност) од VI до IX одделение:

- I место градски (општински) натпревар (1 и 0,5 бода)
- I место регионален натпревар (1,5 бод)
- I место државен натпревар (2 бода)
- I или II место меѓународен натпревар (3 или 2,5 бода) и
- Наградите од нелиценцирани организатори на натпревари не се земаат предвид
- Се вреднува само индивидуалниот успех на ученикот.

III Потребни документи

Со барањето кандидатите треба да достават:

- Потврда од училиштето дека кандидатот е редовен ученик
- Биографија на ученикот
- Фотокопии од дипломи од освоени награди на натпревари од областа на културата од VI до IX одделение.

IV Висина на стипендијата и рангирање

- Висината на стипендијата изнесува 2.500,00 денари и 3.000,00 денари месечно, осум месеци во текот на учебната година.
- За освоени од пет (5) до триесет (30) бода висината на стипендијата изнесува 2.500,00 денари.
- За освоени повеќе од триесет (30) бода висината на стипендијата изнесува 3.000,00 денари.

V Начин на пријавување

Потребните документи да се достават до Општина Центар-Скопје. Пријавите ги разгледува и по нив одлучува Општинската комисија формирана за овој конкурс.

VI Рок за поднесување документи

Рокот за поднесување документи е 30.9.2021 година.

Нема да се разгледуваат некомплетните документи и оние што не се доставени навреме.

- Секој заинтересиран ученик може да поднесе документи само на еден (1) оглас - култура, наука или спорт. Доколку поднесе во различни категории, документите нема да се разгледуваат.